




Да се изгубиш воселата



**За да се обидам да не се изгубам, много е важно да имам сè што
ми треба: лична карта, телефон, вода и пари.**



**Ако се изгубам на село, можам да барам познати луѓе или
познати места и да одам таму.**



**Ако видам лице, особено службено лице во униформа
(полицаец, пожарникар), можам да побарам помош од нив.**



**Ако видам пат, можам да останам покрај патот и да чекам некој
да дојде и да ме најде.**



Ако видам населба или куќа, можам да одам по тој пат.



**Се држам на страна од места како канали за наводнување,
канализација, потоци, реки, бунари и отпадни води.**



Се држам на страна од животните.



I LEARN AND GET BEYOND MY LIMITS
ÖĞRENİYORUM VE SINIRLARIMI AŞIYORUM



YERSİS
ANALİZ MODELLEME EĞİTİM-DANışMANLIK
HİZMETLERİ SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.



edsa



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Поддржан е од Европската комисија во рамките на програмата Еразмус+. Сепак, Европската комисија и Турската национална агенција не можат да бидат одговорни за ставовите содржани овде.



Користените пиктографски симболи се сопственост на Владата на Арагон и се создадени од Серво Палао за ARASAAC (<http://www.arasaac.org>), кој ги дистрибуира под лиценца Крејтив комонс BY-NC-SA.

*Некои од пиктографските симболи се користат такви какви што се, а некои од нив се модифицирани врз основа на контекстот.